



## **ИНФОРМАЦИИ ЗА СИМПОЗИУМОТ**

### **Организатори:**

- ❖ Сојуз на дефектолози на Република Македонија;
- ❖ ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести

### **Соорганизатори:**

- ❖ Филозофски факултет - Универзитет Св.Кирил и Методиј, Скопје;
- ❖ Медицински факултет - Универзитет Св.Кирил и Методиј, Скопје

### **Категории (подрачја) и теми:**

- ❖ Клинички стратегии и трендови во рехабилитација на первазивни развојни нарушувања;
  - *Етиолошки аспекти на первазивните развојни нарушувања;*
  - *Актуелни пристапи во превенција и детекција на первазивните развојни нарушувања;*
  - *Примена на раната дијагностика и нејзиното значење;*
  - *Избор на методи и техники за процена на лицата со первазивни развојни нарушувања;*
  - *Современи трендови во третманот на лицата со первазивни развојни нарушувања;*
- ❖ Воспитание и образование на лицата со первазивни развојни нарушувања;
  - *Инклузија во предучилишните установи;*
  - *Инклузија во редовните основни училишта;*
  - *Инклузија во средното образование;*
  - *Актуелности во едукација и воспитанието на лицата со первазивни развојни нарушувања во посебните основни училишта.*
- ❖ Социоекономски аспекти на состојбата со лицата со первазивни развојни нарушувања;
  - *Унапредување на квалитетот на живот на лицата со первазивни развојни нарушувања;*
  - *Родителите и семејствата на лицата со первазивни развојни нарушувања како активни учесници во сите сегменти од процесот.*
  - *Социјална инклузија на лицата со первазивни развојни нарушувања ;*
  - *Модели на работа со лицата со первазивни развојни нарушувања во установите за социјална заштита;*
  - *Професионална рехабилитација и вработување на лицата со первазивни развојни нарушувања;*
  - *Возрасно доба и стареење на лицата со первазивни развојни нарушувања;*
  - *Улогата на НВО- сектор во јавната свест и поддршка на лицата со первазивни развојни нарушувања;*

- *Законодавна и институционална поддршка на лицата со первазивни развојни нарушувања;*

### **Цели на симпозиумот:**

- ❖ Вмрежување и зајакнување на комуникацијата на едукаторите, истражувачите, медицинските лица, родителите и на сите оние што се посветени на подобрување на квалитетот на живот на децата со первазивни развојни нарушувања; размена на искуства и сознанија и давање предлози за унапредување на дијагностиката, рехабилитацијата и едукацијата на децата со первазивни развојни нарушувања; согледување на предизвиците со кои треба да се соочи Република Македонија во насока на унапредување на состојбата со лицата со первазивни развојни нарушувања.

### **Целни групи:**

- ❖ Стручни лица - дефектолози (различни профили), логопеди, педијатри, психијтри, психолози, педагози, социјални работници, наставници и др;
- ❖ Институции кои се занимаваат со образование, рехабилитација и третман и заштита на лицата со первазивни развојни нарушувања;
- ❖ Родители на деца со первазивни развојни нарушувања;
- ❖ Претставници од централната и локалната власт;
- ❖ Невладини организации;

### **Официјален јазик на научно-стручниот собир:**

- ❖ Македонски јазик
- ❖ Англиски јазик

### **Форми на учество:**

- ❖ Пленарно излагање
- ❖ Усно излагање
- ❖ Постер презентација
- ❖ Учество без излагање

### **Пријава за учество:**

- ❖ Потполнување на „Формулар за пријава на учество“ веб-страницата:  
[www.sojuznedefektoloji.org](http://www.sojuznedefektoloji.org)

### **Пријава на трудови:**

- ❖ Потполнување на „Формулар за Пријава на труд“ на веб-страницата:  
[www.sojuznedefektoloji.org](http://www.sojuznedefektoloji.org)
- ❖ Преку електронска пошта на е-mail адреса: [dsojuz@yahoo.com](mailto:dsojuz@yahoo.com)

### **Публикации:**

- ❖ Сите пријавени трудови што ќе добијат позитивна рецензија ќе бидат објавени во Зборник на трудови

### **Упатство за пишување на трудови:**

- ❖ Упатството за пишување трудови на македонски и англиски јазик може да се превземе од веб-страницата: [www.sojuznedefektoloji.org](http://www.sojuznedefektoloji.org)



**Котизација и сместување:**

- ❖ Уплати извршени до **3-ти Мај - 1500 денари** (за учесници од Р. Македонија), **40 евра** (за учесници од странство)
- ❖ Уплати извршени по **3-ти Мај - 2400 денари** (за учесници од Р. Македонија), **60 евра** (за учесници од странство)
- ❖ Сите подетални информации за котизација и сместување се објавени во „Формуларот за пријава на учество“ на веб-страницата: [www.sojznadefektoloji.org](http://www.sojznadefektoloji.org)

**Значајни датуми:**

- ❖ 20.02.2014 година – краен рок за пријавување на апстракти за трудови
- ❖ 28.02.2014 година – известување за прифаќање на апстрактите
- ❖ 10.04.2014 година – краен рок за доставување на трудовите
- ❖ 12.05.2014 година- рок за пријавување на учество на симпозиумот
- ❖ 15-17.05.2014 година- одржување на симпозиумот